

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 55

Год. LXI

Понеделник, 11 јули 2005

Цена на овој број е 300 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
797. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Босна и Херцеговина.....	2	810. Одлука за давање согласност на Одлуката за воведување систем за регистрација на работно време.....	9
798. Закон за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија.....	2	811. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје за период 2001 и 2003 година.....	9
799. Закон за изменување и дополнување на Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2005 година.....	4	812. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје за 2004 година.....	9
800. Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование..	5	813. Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката отстварена по Годишната сметка и финансиските извештаи за 2004 година на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје.....	9
801. Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование....	6	814. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за ангажирање на консултантски тим заради отпочнување на постапка за доделување на концесија на Аеродром „Скопје“, и Аеродром „Охрид“.....	10
802. Одлука за верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	7	815. Одлука за давање согласност за давање на трајно користење на движни ствари....	10
803. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	7	816. Одлука за формирање на Комитет за спроведување на реформа за наплата на персоналниот данок на доход и на придонесите на плати.....	10
804. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка..	8	817. Решение за именување на претседател, членови и секретар на Комитет за спроведување на реформа за наплата на персоналниот данок на доход и на придонесите на плати.....	11
805. Одлука за разрешување на членови на Советот за радиодифузија.....	8	818. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	11
806. Одлука за огласување на избор на претседател на Апелациониот суд - Штип.....	8	819. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	11
807. Одлука за огласување на избор на судии на апелационите судови во Скопје и Битола.....	8	Огласен дел.....	1-84
808. Одлука за огласување на именување јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Штип.....	8		
809. Одлука за огласување на именување заменик на јавниот обвинител во Основното јавно обвинителство во Кавадарци.....	9		

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

797.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

I

Г-дин Михајло Трпкоски, се поставува за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Босна и Херцеговина, со седиште во Сараево.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 14
6 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
798.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛА-
ДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 јули 2005 година.

Бр. 07-2678/1
6 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 59/2000 и 12/2003), во членот 39 ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

“(2) Во однос на Генералниот секретаријат, генералниот секретар ги има правата и должностите на функционер кој раководи со орган на државната управа, а неговата работа се утврдува со Деловникот.

(3) За својата работа и за работата на Генералниот секретаријат, генералниот секретар им одговара на претседателот на Владата и на Владата.”

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“(4) На генералниот секретар на Владата, Владата му именува заменик.”

Член 2

По членот 40 се додаваат два нови члена 40-а и 40-б, кои гласат:

“Член 40-а

(1) Се основа Генерален секретаријат како стручна служба на Владата.

(2) Генералниот секретаријат обезбедува координација и стручна поддршка за потребите на Владата, претседателот на Владата, неговите заменици, како и на членовите на Владата во остварувањето на нивните надлежности; остварува соработка и координација со министерствата и другите органи на државната управа и за прашањата за стратешките приоритети на Владата и посебно за спроведувањето на Рамковниот договор, го координира предлагањето, донесувањето и следењето на извршувањето на Годишната програма за работа на Владата; ги обезбедува неопходните информации и стручни совети и мислења во врска со креирањето и анализа на политиките на Владата; оперативно ја следи и известува Владата за остварувањето на заклучоците на Владата; обезбедува ефикасна подготовка и одржување на седниците на Владата и на нејзините работни тела, обезбедува информации за јавноста; ги координира активностите во врска со спроведување на реформата на јавната администрација остварува соработка со Стручната служба на Собранието на Република Македонија, на Претседателот на Република Македонија и со стручните служби на други органи на државната власт, како и невладините организации и други правни лица; остварува управување со процесот на работењето, врши други стручни и логистички работи утврдени со Деловникот, како и други работи кои ќе ги определи претседателот на Владата и Владата.

Член 40-б

(1) За вршење на работите поврзани со европските прашања и обезбедување на координација на органите на државната управа и другите органи и институции, како и за вршење на други стручни работи од оваа област, се основа Секретаријат за европски прашања.

(2) Секретаријатот за европски прашања ги врши работите што се однесуваат на: обезбедување на координација и усогласување на работата на органите на државната управа и другите органи и институции, за подготвување на Република Македонија за членство во Европската унија, вклучително и за преговори за членство во Европската унија; обезбедување на координација на активностите за спроведување на Спогодбата за стабилизација и асоцијација склучена меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки и другите договори склучени меѓу Република Македонија и Европската унија, како и на работните тела формирани во рамките на склучената спогодба и другите договори со Европската унија; обезбедување на координација на процесот на подготвување на Македонската верзија на *aquis communautaire* (правото на Европската унија); обезбедување на координација заради усогласување на работата на претставниците на Република Македонија во институциите и телата на Европската унија; обезбедување на координација заради усогласување на работата на Република Македонија како држава членка на Европската унија; обезбедување на координација на странската помош од Европската унија и нејзините земји членки и другата странска помош поврзана за реформите комплементарни на процесот на интегрирање на Република Македонија во Европската унија; информирање на јавноста за активностите поврзани со процесот на европска интеграција и европските прашања; како и други работи поврзани со Европската унија кои ќе ги определи Владата.

(3) Со Секретаријатот за европски прашања раководи членот на Владата задолжен за европски прашања кој ги има правата и должностите на функционер кој раководи со орган на државната управа.”

Член 3

Во членот 41 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) За своите потреби Владата може да основа и други самостојни или заеднички стручни и други служби.”

Член 4

Во членот 42 по зборовите: “Секретаријатот за законодавство” се додаваат зборовите: “Генералниот секретаријат, Секретаријатот за европски прашања”, а на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “доколку со овој закон поинаку не е определено”.

Член 5

Владата ќе ги усогласи со овој закон, актите што се однесуваат на Генералниот секретаријат како стручна служба во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Генералниот секретаријат и Секретаријатот за европски прашања, новите акти за организација и систематизација на работните места во согласност со овој закон ќе ги донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 7

Вработените, опремата, инвентарот, документацијата и средствата за работа на Секторот за европска интеграција на Генералниот секретаријат, ги презема Секретаријатот за европски прашања.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”

LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR QEVERINË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 59/2000 dhe 12/2003), në nenin 39, paragrafët (2) dhe (3) ndryshojnë si vijon:

„(2) Sa i përket Sekretariatit të Përgjithshëm, Sekretari i Përgjithshëm i ka të drejtat dhe detyrimet e funksionarit i cili drejton me organin e administratës shtetërore, kurse puna e tij përcaktohet me Rregullore.

(3) Për punën e vet dhe për punimet e Sekretariatit të Përgjithshëm, Sekretari i Përgjithshëm përgjigjet para Kryeministrit dhe para Qeverisë.”

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

“(4) Sekretarit të Përgjithshëm të Qeverisë, Qeveria i emëron zëvendës.”

Neni 2

Pas nenit 40, shtohen dy nene të reja 40-a dhe 40-b, si vijojnë:

“Neni 40-a

(1) Themelohet Sekretariati i Përgjithshëm si shërbim profesional i Qeverisë.

(2) Sekretariati i Përgjithshëm siguron bashkërenditje dhe përkrahje profesionale për nevojat e Qeverisë, Kryeministrit, zëvendësve të tij, si edhe për nevojat e anëtarëve të Qeverisë në realizimin e kompetencave të tyre; realizon bashkëpunim dhe bashkërenditje me ministritë dhe me organet e tjera të administratës shtetërore si edhe për çështjet me prioritet strategjik të Qeverisë dhe

në veçanti për realizimin e Marrëveshjes Kornizë, bashkërenditje propozimin, miratimin dhe përcjelljen e realizimit të Programit vjetor për punimet e Qeverisë; i siguron informatat e domosdoshme dhe këshillat e mendimet profesionale në lidhje me krijimin dhe analizën e politikave të Qeverisë; në mënyrë operative e përcjell dhe e njofton Qeverinë për realizimin e konkluzioneve të Qeverisë; siguron përgatitje efikase dhe mbajtjen e seancave të Qeverisë dhe të trupave punues pranë Qeverisë, siguron informata për publikun; i bashkërendit aktivitetet që kanë të bëjnë me realizimin e reformës në administratën publike, realizon bashkëpunim profesional me Shërbimin profesional të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, të Presidentit të Republikës së Maqedonisë dhe me shërbimet profesionale të organeve të tjera të pushtetit shtetëror, si edhe me organizata joqeveritare dhe me subjekte të tjera juridike; e realizon procesin e menaxhimit të punimeve, kryen edhe punë të tjera profesionale dhe logjistike të përcaktuara me Rregullore, si edhe punë të tjera të cilat do t’i përcaktojë kryeministri dhe Qeveria.

Neni 40-b

(1) Për kryerjen e punëve që kanë të bëjnë me çështjet evropiane dhe me sigurimin e bashkërenditjes të organeve të administratës shtetërore dhe organeve e institucioneve të tjera, si edhe për kryerjen e punëve të tjera profesionale nga kjo fushë, themelohet Sekretariati për Çështje Evropiane.

(2) Sekretariati për Çështje Evropiane i kryen punët që kanë të bëjnë me: sigurimin e bashkërenditjes dhe harmonizimit të punës të organeve të administratës shtetërore dhe organeve e institucioneve të tjera, për përgatitjen e Republikës së Maqedonisë për aderim në Unionin Evropian, përfshirë edhe negociatat për aderimin tonë në Unionin Evropian; sigurimin e bashkërenditjes së aktiviteteve për realizimin e Marrëveshjes për stabilizim-asocim të lidhur ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bashkësive Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe marrëveshjeve të tjera të lidhura ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Unionit Evropian, si edhe të trupave punues të themeluara në kuadër të marrëveshjes së lidhur dhe marrëveshjeve të tjera me Unionin Evropian; sigurimin e bashkërenditjes të procesit të përgatitjes së versionit të Maqedonisë “acquis communautaire” (E drejta e Unionit Evropian); sigurimin e bashkërenditjes për shkak të harmonizimit të punimeve të përfunduesve të Republikës së Maqedonisë në institucionet dhe trupat punues të Unionit Evropian; sigurimin e bashkërenditjes për shkak të harmonizimit të punimeve të Republikës së Maqedonisë si shtet anëtar i Unionit Evropian; sigurimin e bashkërenditjes së asistencës nga jashtë, nga ana e Unionit Evropian dhe shteteve anëtare të saj dhe asistencës tjetër nga jashtë në lidhje me reformat komplementare të procesit të integritimit të Republikës së Maqedonisë në Unionin Evropian; informimin e publikut me aktivitetet e ndërlidhura ma procesin e integritimit evropian dhe çështjeve evropiane; si edhe me punë të tjera të ndërlidhura me Unionin Evropian të cilat do t’i përcaktojë Qeveria.

(3) Sekretariatit për Çështje Evropiane e drejton anëtar i Qeverisë i ngarkuar për çështje evropiane i cili i ka të drejtat dhe detyrimet e funksionarit i cili drejton me një organ të administratës shtetërore.”

Neni 3

Në nenin 41, paragrafi (1) ndryshon si vijon:

“(1) Për nevojat e veta Qeveria mund të themelojë edhe shërbime të tjera të pavarura apo shërbime të përbashkëta profesionale dhe shërbime të tjera.”

Neni 4

Në nenin 42, pas fjalëve: “Sekretariati Ligjvënës”, shtohen fjalët: “Sekretariati i Përgjithshëm, Sekretariati për Çështje Evropiane”, kurse në fund të fjalisë pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “në qoftë se me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe”.

Neni 5

Qeveria me këtë ligj do t'i harmonizojë aktet që kanë të bëjnë me Sekretariatit e Përgjithshëm si shërbim profesional, brenda afatit prej 30 ditësh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 6

Sekretariati i Përgjithshëm dhe Sekretariati për Çështje Evropiane, aktet e reja për organizimin dhe sistematizimin të vendeve të punës në përputhje me këtë ligj, do t'i nxjerrin brenda një afati prej 30 ditësh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 7

Punonjësit, pajisjen, inventarin, dokumentacionin dhe mjetet e punës të Sektorit për Integrim Evropian pranë Sekretariatit të Përgjithshëm, i ndërmeri Sekretariati për Çështje Evropiane.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

799.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ ЗА 2005 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2005 година, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 јули 2005 година.

Бр. 07-2689/1
6 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ ЗА 2005 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2005 година ("Службен весник на Република Македонија" број 96/2004) во членот 1 став 1 бројот "86.950.000.000" се заменува со бројот "85.944.000.000", во ставот 2 точка 2 "Единиците на локалната самоуправа 1.006.000.000 денари" се брише, а бројот "86.950.000.000" се заменува со бројот "85.944.000.000".

Во ставот 2 точките 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 2, 3, 4 и 5.

Член 2

Во членот 5 став 1 зборовите: "членовите 1 и 2" се заменуваат со зборовите: "членот 1".

Член 3

Во членот 9 се додава нов став 1, кој гласи:
"Одредбите од членот 2 на овој закон се применуваат до денот на конституирањето на советите на општините и на градот Скопје и изборот на градоначал-

ниците на општините и градоначалникот на градот Скопје во согласност со Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 55/2004 и 12/2005)."

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

LIGJI

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KUFIZIMIN E TË HYRAVE BURIMORE PËR FINANCIMIN E NEVOJAVE PUBLIKE PËR VITIN 2005

Neni 1

Në Ligjin për kufizimin e të hyrave burimore për financimin e nevojave publike për vitin 2005 ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/2004) në nenin 1 paragrafi 1 numri "86.950.000.000" zëvendësohet me numrin "85.944.000.000", në paragrafin 2 pika 2 "Njësitë e vetadministrimit lokal 1.006.000.000 denarë" shlyhet, kurse numri "86.950.000.000" zëvendësohet me numrin "85.944.000.000".

Në paragrafin 2 pikat 3, 4, 5 dhe 6 bëhen pika 2, 3, 4 dhe 5.

Neni 2

Në nenin 5 paragrafi 1 fjalët: "nenet 1 dhe 2" zëvendësohen me fjalët: "neni 1".

Neni 3

Në nenin 9 shtohet paragrafi i ri 1, si vijon:
"Dispozitat e nenit 2 të këtij ligji aplikohen deri në ditën e konstituimit të këshillave komunale dhe të Qytetit të Shkupit dhe zgjedhjen të prefektëve të komunave dhe prefektit të Qytetit të Shkupit në pajtim me Ligjin për organizimin territorial të vetadministrimit lokal në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 55/2004 dhe 12/2005)."

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

800.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 5 јули 2005 година.

Бр. 07-2634/1
5 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004 и 82/2004) во членот 98 по ставот 8 се додаваат осум нови става 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, кои гласат:

"Министерството акредитира установи за вршење на подготовка на кандидатите за полагање на испит за директор.

Акредитацијата се врши врз основа на поднесено барање од установата.

Установата која поднесува барање за акредитација треба да ги исполнува следниве услови:

- да има ангажирано најмалку пет лица со стекнато звање доктори, односно магистри на науки од областа на образованието и воспитанието, како и најмалку две стручни лица кои имаат познавања на законите и другите прописи од областа на образованието и финансиите и

- да обезбеди соодветно опремени простории со информатичка технологија и други наставни помагала за современа реализација на подготовките.

За установата која ги исполнува условите од ставот 11 на овој член, министерот донесува решение за акредитација на установа за вршење на подготовка на кандидатите за полагање на испит за директор.

Против решението за одбивање на акредитација на установата за вршење на подготовка на кандидатот за полагање на испит за директор, може да се поднесе жалба до надлежната комисија на Владата на Република Македонија.

Акредитацијата на установата за подготовката на кандидатот за полагање на испит за директор е со важност од две години.

Установата која се акредитира за вршење на подготовката на кандидатот за полагање на испит за директор се евидентира во Министерството.

Трошоците за подготовката на кандидатот за полагање на испит за директор паѓаат на товар на кандидатот кој е должен да ги уплати на соодветна сметка на акредитираната установа. Трошоците за полагање на испит за директор паѓаат на товар на кандидатот кој е должен да ги уплати на соодветна сметка на Министерството."

Ставовите 9, 10 и 11 стануваат ставови 17, 18 и 19.

Член 2

Во членот 110 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Државниот просветен инспекторат врши и надзор над квалитетот на воспитно-образовниот процес во основните училишта."

Член 3

До добивањето на акредитација на установите од членот 98 став 9 на овој закон, подготовката на кандидатите за полагање на испит за директор ќе ја вршат субјекти определени од Министерството, избрани врз основа на јавен оглас, а согласно со потпишаниот Меморандум за соработка меѓу Министерството за образование и наука и United States Agency for International Development.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR ARSIMIN FILLOR

Neni 1

Në Ligjin për arsimin fillor ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004 dhe 82/2004) në nenin 98, pas paragrafit 8, shtohen tete paragrafe të rinj 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dhe 16, si vijojne:

"Ministria, akrediton institucione për kryerjen e përgatitjes së kandidatëve për dhenien e provimit për drejtor.

Akreditimi behet në baze të kërkeses së parashtruar nga institucioni.

Institucioni i cili parashtron kerkese për akreditim, duhet t'i permbushë kushtet në vijim:

- të kete të angazhuar së paku pese persona me titull doktor respektivisht magjister të shkences nga sfera e arsimit dhe edukimit, si edhe së paku dy persona profesionale të cilet kane njohuri për ligjet dhe rregullat tjera nga sfera e arsimit dhe e financave;

- të siguroje lokale perkatese të pajisura me teknologji informatike dhe mjete ndihmese mesimore të tjera për realizimin bashkekohor të përgatitjeve.

Për institucionin i cili i permbush kushtet nga paragrafi 11 i ketij neni, ministri merr vendim për akreditimin e institucionit për kryerjen e përgatitjes së kandidatëve për dhenien e provimit për drejtor.

Kunder vendimit për refuzimin e akreditimit të institucionit për kryerjen e përgatitjes së kandidatit për dhenien e provimit për drejtor, mund të parashtrohet ankese te komisioni kompetent i Qeverise së Republikës së Maqedonise.

Akreditimi i institucionit për përgatitjen e kandidatit për dhenien e provimit për drejtor, eshte me vlefshmeri dyvjecare.

Institucioni i cili akreditohet për kryerjen e përgatitjes së kandidatit për dhenien e provimit për drejtor, evidentohet në Ministri.

Shpenzimet për përgatitjen e kandidatit për dhenien e provimit për drejtor, bien në barre të kandidatit i cili eshte i obliguar t'i paguaje në obliguar t'i paguaje në llogarine perkatese të institucionit të akredituar. Shpenzimet për dhenien e provimit për drejtor, bien në barre të kandidatit i cili eshte i obliguar t'i paguaje në llogarine perkatese të Ministrise".

Paragrafet 9, 10 dhe 11 behen paragrafe 17, 18 dhe 19.

Neni 2

Në nenin 110, pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:

"Inspektorati shteteror i arsimit, kryen edhe mbikeqyrje mbi cilesine e procesit edukativo-arsimor në shkollat fillore".

Neni 3

Pas fitimit të akreditimit të institucioneve nga neni 98, paragrafi 9 i ketij ligji, përgatitjen e kandidatëve për dhenien e provimit për drejtor do ta bejne subjektet e peraktuara nga Ministria, të zgjedhur në baze të shpalljes publike, dhe në perputhje me Memorandumin për bashkepunim të nenshkruar ndermjet Ministrise së Arsimit dhe Shkences dhe United States Agency for International Development.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tete nga dita e shpalljes në "Gazeten zyrtare të Republikës së Maqedonise".

801.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 5 јули 2005 година.

Бр. 07-2637/1
5 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) во членот 38 ставови 2 и 3 зборовите: "Концепција за матура и завршен испит" се заменуваат со зборовите: "Концепција за државна матура, училишна матура и завршен испит".

Член 2

Во членот 91 по ставот 8 се додаваат осум нови става 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, кои гласат:

"Министерството акредитира установи за вршење на подготовка на кандидатите за полагање на испит за директор.

Акредитацијата се врши врз основа на поднесено барање од установата.

Установата која поднесува барање за акредитација треба да ги исполнува следниве услови:

- да има ангажирано најмалку пет лица со стекнато звање доктори, односно магистри на науки од областа на образованието и воспитанието, како и најмалку две стручни лица кои имаат познавања на законите и другите прописи од областа на образованието и финансите и

- да обезбеди соодветно опремени простории со информатичка технологија и други наставни помагала за современа реализација на подготовките.

За установата која ги исполнува условите од ставот 11 на овој член, министерот донесува решение за акредитација на установка за вршење на подготовка на кандидатите за полагање на испит за директор.

Против решението за одбивање на акредитација на установата за вршење на подготовка на кандидатот за полагање на испит за директор, може да се поднесе жалба до надлежната комисија на Владата на Република Македонија.

Акредитацијата на установата за подготовката на кандидатот за полагање на испит за директор е со важност од две години.

Установата која се акредитира за вршење на подготовката на кандидатот за полагање на испит за директор се евидентира во Министерството.

Трошоците за подготовката на кандидатот за полагање на испит за директор паѓаат на товар на кандидатот, кој е должен да ги уплати на соодветна сметка на

акредитираната установка. Трошоците за полагање на испит за директор паѓаат на товар на кандидатот, кој е должен да ги уплати на соодветна сметка на Министерството."

Ставовите 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат ставови 17, 18, 19, 20 и 21.

Член 3

Во членот 108 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Државниот просветен инспекторат врши и надзор над квалитетот на воспитно-образовниот процес во средните училишта."

Член 4

Во членот 111 по зборовите: "Училишниот центар за музичко образование Битола" се додаваат зборовите: "Државно музичко училиште "Тодор Скаловски - Тетоец" - Тетово".

Член 5

Членот 114 се менува и гласи:

"Одредбите од членовите 33 став 3, 35, 37, 38 ставови 1, 2 и 3 и 39 став 2 на овој закон, кои се однесуваат на државната матура, училишната матура и завршниот испит ќе се применуваат од учебната 2006/2007 година."

Член 6

Член 115 се менува и гласи:

"Учениците кои гимназиското образование, уметничкото образование, тригодишното и четиригодишното стручно образование го завршуваат во учебната 2005/2006 година, полагаат завршен испит според одредбите од Правилникот за содржината и организацијата на завршниот испит во средното образование ("Службен весник на Република Македонија" број 59/94 и 66/94)."

Член 7

До добивањето на акредитација на установите од членот 91 став 9 на овој закон, подготовката на кандидатите за полагање на испит за директор ќе ја вршат субјекти определени од Министерството, избрани врз основа на јавен оглас, а согласно со потпишаниот Меморандум за соработка меѓу Министерството за образование и наука и United States Agency for International Development.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIM TË MESËM

Neni 1

Në Ligjin për arsim të mesëm ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003 dhe 67/2004) në nenin 38, paragrafi 2 dhe 3, fjalët: "Konceptcion për maturën dhe provimin përfundimtar" zëvendësohen me fjalët "Konceptcioni për maturën shtetërore, maturën shkollore dhe provimin përfundimtar".

Neni 2

Në nenin 91, pas paragrafit 8 shtohen tetë paragrafë të rinj 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dhe 16 si vijojnë:

"Ministria, akrediton institucione për kryerjen e përgatitjes së kandidatëve për dhënien e provimit për drejtor.

Акредитими bëhet në базë të кërkesës së parashtruar nga institucionin.

Institucionin i cili parashtron кërkesë për акредитим, duhet т'и përmbushë kushtet në vijim:

- të ketë të angazhuar së paku pesë persona me titull доктор respektivisht magjistra të shkencës nga sfera e arsimit dhe edukimit, si edhe së paku dy persona професионалë të cilët kanë njohuri të ligjeve dhe të rregullave të tjera nga sfera e arsimit dhe e financave;

- të sigurojë lokale përkatëse të pajisura me teknologji informatike dhe mjete ndihmëse mësimore të tjera për realizimin bashkëkohor të përgatitjeve.

Për institucionin i cili i përmbush kushtet nga paragrafi 11 i këtij neni, ministri merr vendim për акредитimin e institucionit për kryerjen e përgatitjes së kandidatëve për dhënien e provimit për drejtor.

Kundër vendimit për refuzimin e акредитimit të institucionit për kryerjen e përgatitjes së kandidatit për dhënien e provimit për drejtor, mund të parashtrohet ankesë te komisioni kompetent i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Акредитими i institucionit për përgatitjen e kandidatit për dhënien e provimit për drejtor, është me vlefshëmi dyvjeçare.

Institucionin i cili акредитohet për kryerjen e përgatitjes së kandidatit për dhënien e provimit për drejtor, evidentohet në Ministri.

Shpenzimet për përgatitjen e kandidatit për dhënien e provimit për drejtor, bien në barrë të kandidatit i cili është i obliguar т'и paguajë në llogarinë përkatëse të institucionit të акредитuar. Shpenzimet për dhënien e provimit për drejtor, bien në barrë të kandidatit i cili është i obliguar т'и paguajë në llogarinë përkatëse të Ministrisë”.

Paragrafët 9, 10, 11, 12 dhe 13 bëhen paragrafë 17, 18, 19, 20 dhe 21.

Neni 3

Në nenin 108, pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon:

“Inspektorati shtetëror i arsimit, kryen edhe mbikëqyrje mbi cilësinë e procesit edukativo-arsimor në shkollat e mesme”.

Neni 4

Në nenin 111, pas fjalëve: “Qendra shkollore për arsim muzikor Manastir” shtohen fjalët: “Shkolla shtetërore e muzikës “Todor Skallovski-Tetoc” Tetovë”.

Neni 5

Neni 114 ndryshon si vijon:

“Dispozitat e neneve 33 paragrafi 3, 35, 37, 38 paragrafi 1, 2 dhe 3, 39 paragrafi 2 i këtij ligji, që kanë të bëjnë me maturën shtetërore, maturën shkollore dhe provimin përfundimtar, do të zbatohen prej vitit shkollor 2006/2007.”

Neni 6

Neni 115 ndryshon si vijon:

„Nxënësit të cilët arsimin e gjimnazit, arsimin e artit, arsimin професионал trevjeçar dhe katërvjeçar e përfundojnë në vitin shkollor 2005/2006, japin provim përfundimtar sipas dispozitave të Rregullores për përmbajtjen dhe organizimin e provimit përfundimtar në arsimin e mesëm (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 59/1994 dhe 66/1994).“

Neni 7

Pas fitimit të акредитimit të institucioneve nga neni 91, paragrafi 9 i këtij ligji, përgatitjen e kandidatëve për dhënien e provimit për drejtor do ta bëjnë subjektet e përcaktuara nga Ministria, të zgjedhur në базë të shpalljes publike, dhe në përputhje me Memorandumin e nënshkruar për bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës dhe United States Agency for International Development.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

802.

Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се верифицира мандатот на пратеникот Сашо Богданоски.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2617/1
5 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

803.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 60/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 92/2002, 98/2002, 37/2003, 39/2003, 68/2003, 2/2004, 4/2004, 6/2004, 33/2004, 38/2004, 44/2004, 74/2004, 88/2004, 6/2005, 12/2005, 37/2005 и 45/2005), во точките:

13) Комисија за култура, под а) за претседател наместо “Елеонора Петрова-Митевска” треба да стои “Киро Дојчиновски” и под в) за членови: наместо “Киро Дојчиновски” треба да стои “Ацо Спасевски” и наместо “Гајур Сарач” треба да стои “Кенан Хасипи” и

15) Комисија за труд и социјална политика, под в) за членови: наместо “Селвије Салиу” треба да стои “Хусеинцеват Хусеини”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2618/1
5 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

804.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 17 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 85/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА БИЛАТЕРАЛНА ПАРЛАМЕНТАРНА СОРАБОТКА**

I. Во Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка ("Службен весник на Република Македонија" број 12/2003, 2/2004, 4/2004, 37/2005, 45/2005 и 50/2005), во точката:

33. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија: под б) членови: наместо "Елеонора Петрова-Митевска" треба да стои "Добре Кековски".

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2619/1
5 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

805.

Врз основа на членовите 23 и 26 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" број 20/97), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА**

1. Се разрешуваат членовите на Советот за радиодифузија:

- Марин Димески и
- Владимир Крстевски.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2620/1
5 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

806.

Врз основа на членовите 42 и 45 став 1 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД - ШТИП**

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на претседател на Апелациониот суд - Штип.

2. Заинтересираните кандидати пријавите да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во весниците "Нова Македонија", "Утрински весник" и "Македонија денес".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2613/1
5 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

807.

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95 и 64/2003), а во врска со Одлуката за определување на бројот на судиите во апелационите судови ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНИТЕ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ И БИТОЛА**

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на:

- еден судија на Апелациониот суд - Скопје и
- еден судија на Апелациониот суд - Битола.

2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на правосудниот испит над девет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во весниците "Нова Македонија", "Утрински весник" и "Македонија денес".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2614/1
5 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

808.

Врз основа на член 33 од Законот за Јавното обвинителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/2004), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА ИМЕНУВАЊЕ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ШТИП**

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши именување на:

- јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Штип.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 34 од Законот за Јавното обвинителство (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во државен орган, дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на функција на јавен обвинител и кој има работно искуство со потврдени резултати по положениот правосуден испит на правни работи од над пет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Собранието на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во весниците "Нова Македонија", "Утрински весник" и "Македонија денес".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2615/1
5 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

809.

Врз основа на член 33 од Законот за Јавното обвинителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/2004), а во врска со Одлуката за определување на бројот на замениците јавни обвинители во Јавното обвинителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/2005), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК
НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО КАВАДАРЦИ

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши именување на:

- еден заменик на јавниот обвинител во Основното јавно обвинителство - Кавадарци.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 34 од Законот за Јавното обвинителство (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во државен орган, дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на функција заменик јавен обвинител и кој има работно искуство со потврдени резултати по положениот правосуден испит на правни работи од над пет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Собранието на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во весниците "Нова Македонија", "Утрински весник" и "Македонија денес".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2616/1
5 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
810.

Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ВОВЕДУВАЊЕ СИСТЕМ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА
РАБОТНО ВРЕМЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за воведување систем за регистрација на работно време на ЛПАУ "Македонија" п.о.-Скопје бр. 02-2209/11 од 7.12.2004 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 3.12.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4523/1-04
7 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

811.

Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА НА ЈАВНОТО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 2001 И 2003 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за покривање на загубата на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје за период 2001 и 2003 година бр. 0302-390 од 25.05.2005 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 25.05.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1214/13
7 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

812.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОСТОРНИ И УРБА-
НИСТИЧКИ ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ ЗА 2004 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје за 2004 година бр. 0202-110 и 0202-109 од 24.02.2005 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 24.02.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1214/11
7 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

813.

Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02, и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА ОСТВАРЕНА
ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ
ИЗВЕШТАИ ЗА 2004 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по Годишната сметка и финансиските извештаи за 2004 година на Јавното претпријатие за просторни и урбани-

стички планови - Скопје бр. 0302-391 од 25.05.2005 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 25.05.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1214/12
7 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

814.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ ТИМ ЗАРАДИ ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА АЕРОДРОМ “СКОПЈЕ“ И АЕРОДРОМ “ОХРИД“

Член 1

Во Одлуката за ангажирање на консултантски тим заради отпочнување на постапка за доделување на концесија на Аеродром “Скопје“ и Аеродром “Охрид“ (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/2005), точката 2 се менува и гласи:

“Консултантскиот тим од точка 1 на оваа одлука ќе има задача покрај подготвувањето на целокупната документација, да учествува во дефинирањето на предметот на концесијата, да ја изготви тендерската документација, да ги изготви критериумите за проценка на понудите, да учествува во проценката на понудите, да учествува во преговорите со избраниот понудувач и да го изготви концесискиот договор“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2544/1
7 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

815.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 07.07.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ

1. Владата на Република Македонија дава согласност за давање на трајно користење на движни ствари кои претставуваат канцелариски мебел - 150 метални плакари од досегашниот корисник Државниот завод за статистика на новиот корисник Министерството за образование и наука.

2. Правата и обврските на Државниот завод за статистика и Министерството за образование и наука ќе бидат уредени со Договор.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2545/1
7 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

816.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 07.07.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФОРМА ЗА НАПЛАТА НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД И НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ПЛАТИ

Член 1

Со оваа одлука се формира Комитет за спроведување на реформа за наплата и консолидирање на персоналниот данок на доход и на придонесите на плати.

Член 2

Комитетот се состои од претседател, седум члена и секретар и тоа:

- министерот за финансии - претседател
- министерот за труд и социјална политика-член
- министерот за здравство - член
- директорот на Управата за јавни приходи - член
- директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија-член
- директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија-член
- директорот на Агенцијата за вработување на Македонија - член
- државниот советник на Министерството за финансии - член и
- раководител на Сектор за даночен и царински систем во Министерството за финансии - секретар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2700/1
7 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

817.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 2 од Одлуката за формирање на Комитет за спроведување на реформа за наплата на персоналниот данок на доход и на придонесите на плати бр. 19-2700/1 од 07.07.2005 година, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 07.07.2005 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ
И СЕКРЕТАР НА КОМИТЕТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА РЕФОРМА ЗА НАПЛАТА НА ПЕРСОНАЛНИОТ
ДАНОК НА ДОХОД И НА ПРИДОНЕСИТЕ
НА ПЛАТИ**

1. За претседател, членови и секретар на Комитетот за спроведување на реформа за наплата на персоналниот данок на доход и на придонесите на плати, се именуваат:

- а) за претседател:
- м-р Никола Поповски, министер за финансии
- б) за членови:
- Стевчо Јакимовски, министер за труд и социјална политика
- проф. д-р Владимир Димов, министер за здравство
- Петра Митева, директор на Управата за јавни приходи
- Бошко Китановски, директор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
- проф. д-р Никола Пановски, директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија
- Јасминка Делчева Диздаревик, директор на Агенцијата за вработување на Македонија и
- Светлана Јаневска, државен советник во Министерството за финансии
- в) за секретар
- Вера Зенделска, раководител на Сектор за даночен и царински систем во Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2700/2
7 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
818.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Сушево - Општина Василево.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Сушево, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4787/1
6 јули 2005 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РМ**

819.

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 11.07.2005 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 26,141
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 25,879
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 26,303

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 28,671

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 28,757

г) Мазут	ден/кг.
- М - 1 (М)	до 16,092
- М - 2	до 16,067

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 64,00
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 60,50
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 61,00

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 52,50

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 42,00

г) Мазут	ден/кг.
- М - 1 (М)	до 19,579
- М - 2	до 19,549

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката „г“ и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	63,50	63,00	62,50
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	60,00	59,50	59,00
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	60,50	60,00	59,50
Д-ДИЗЕЛ	52,00	51,50	51,00
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО	41,50	41,00	40,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит.
 - МБ - 96 (ПРЕМИУМ) 24,396
 - БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) 21,692
 - БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) 21,692

б) Дизел гориво ден/лит.
 - Д (ДИЗЕЛ) 12,121

в) Масло за горење ден/лит.
 - екстра лесно (ЕЛ) 3,136

г) Мазут ден/кг.
 - М - 1 (М) 0,100
 - М - 2 0,100

Член 4

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-ДИЗЕЛ	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М-2	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 12.07.2005 година.

Бр. 02-744/1
 11 јули 2005 година
 Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
 contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
 Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
 Телефони: +389-2-3298-860.
 Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
 Рок за рекламации 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
 Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
 Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.